

2015 / 2016

2016

“ ”

“ ”

( 2009, 2013 2014 )

2015

4-650

2017

2017

,

1,

•

( , ) ;

•

;

•

;

•

;

•

;

•

;

•

(

);

•

;

•

;

•

(

,

,

);

,

•

,

,

;

•

;

•


.

1

[http://www.cea.org.mk/documents/Politicki\\_konsenzus.pdf](http://www.cea.org.mk/documents/Politicki_konsenzus.pdf)

1.

( )



2005-2016<sup>2</sup>

2.

2016

2016

40%

307,7

343,4



2015 . 2016

2010-

3.




(  
).

2008

2015

2015

2016



•

1. Граѓанска асоцијација МОСТ
2. Еко-свест
3. Институт за демократија „Социетас Цивилис“
4. Институт за европска политика
5. Институт за комуникациски студии
6. Македонски центар за европско образование
7. Фондација отворено општество - Македонија
8. Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
9. Бранимир Јовановиќ
10. Драган Гоцевски